



1 МАЈ МАЛТА - АВИОН

ПРОГРАМА НА ПАТУВАЊЕ:

1 ден (29.04.2018 – недела) СКОПЈЕ – МАЛТА

Состанок со групата на аеродромот Александар Велики во Скопје во 15:50 часот. Полетување за Малта во 17:50 со директен лет на авиокомпанијата Wizz Air. Пристигнување на аеродромот во Малта во 19:35 часот. Трансфер до хотел. Сместување во хотел. **Ноќевање**

2 ден (30.04.2018 – понеделник) МАЛТА – ВАЛЕТА - МДИНА

Појадок. Предлог за денешниот ден - факултативна посета на Валета и Мдина. Се упатуваме на полудневен факултативен излет на централна Малта. Посета на стариот главен град на Малта, Мдина, уште познат и како тивкиот град. Додека се шетате низ тесните сликовити улички, ќе дознаете интересни историски податоци за островот Малта и ќе се искачите на градските ѕидини од каде што ќе имате прекрасен панорамски поглед на целиот остров. Продолжуваме кој Моста, град познат по кружната црква „*Rotunda of St Marija Assunta*“, изградена во 19 век по примерот на Римскиот Пантеон. Продолжуваме кон занаетчиското село **Ta'Qali** (поранешен воен аеродром) каде што се наоѓаат најразлични занатски услуги како изработка на стакло, филиграни, дрвенарија, чипка и различни сувенири од островот... Во договорено време, се тргнува кон Валета, каде што следи организиран разглед со локален водич. Разгледот ќе ви овозможи да ги откриете убавините наградот изграден од Витезите на Св. Џон. Прошетката води кон **Градините Горна Барака (Upper Barrakka Gardens)**, од каде што се пружа неверојатен панорамски поглед на **Големото пристаниште (Grand Harbour)**, посетата на **Ко-катедралата на Свети Јован (St. John's Co-Cathedral)**, кој е дом на ремек-делото на Караваџо (Caravaggio) "Обезглавувањето на Свети Јован" ("The Beheading of Saint John"). Исто така има можност да се види една двор Време за индивидуални прошетки низ преубавата Валета. Индивидуално враќање назад во хотел.. **Ноќевање.**

3 ден (01.05.2018 – вторник) МАЛТА - ГОЗО

Појадок. Можност за целодневен факултативен излет на островот **Гозо (Calypso's Island)**, вториот најголем остров во Малтешкиот архипелаг. Поаѓање во утринските часови, заминување со климатизиран автобус кон главниот град и воедно најнаселено место на островот градот **Victoria** порано познат како **Rabat**. Главна атракција е цитаделата која се наоѓа на една височина од каде што се гледа панаорама од 360° на целиот град. Првите остатоци на градот датираат уште од неолитот но првата тврдина почнала да ја градат Феничани а покасно продолжиле Римјаните. Денешниот изглед го добил околу 17 век кога ја довршиле витезите од Малтешкиот ред. Тврдината повеќе пати била рушена и многу малку има останато од оригиналната градба. На местото каде што некогаш се наоѓале 3 цркви, подигната е инпресивна катедрала покрај која се наоѓа археолошкиот музеј. Потоа ќе го разгледаме предисторискиот комплекс **Ggantija Temples**, постара градба од египетските пирамиди или **Стоунхенџ**. Познатата област со огромни карпи **Dwejra**, познатото селце **Xlendi** Слободно време за индивидуални прошетки. Враќање во хотел. Слободно време. **Ноќевање.**

4 ден (02.05.2018 – среда) МАЛТА – СЕЛОТО НА ПОПАЈ - СКОПЈЕ

Појадок. За последниот ден ви предлагаме да го посетите Poreye Village (Селото на Попај). Селото всушност представува филмски сет, останат од 1980 година од музичката продукција "Poreye". Од тој ден до денес е интересна атракција каде што на момент ќе можете да се почувствувате како дел од филмски сет и да се подружите со ликовите од популарниот филм Попај Морнарот... Може да се позабавувате на Градското игралиште на Дедо Мраз, возење чамци, трамболини, палуби на вода, продавници, сувенирници, винарски визби каде што бесплатно може да се вкуси Малтешко вино ... и секако можност да се посети Музејот на Попај стрипови, зголемен со над 100 оригинални стрипови од 1936 година.... Во договорено време враќање назад, слободно време, трансфер до аеродром. Полетување за Скопје во 20:05. Слетување во Скопје во 21:50 часот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ – 309 Eur. (19.158 мкд.)

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Авионски превоз на релација: Скопје – Малта – Скопје;
- Трансфер аеродром – хотел – аеродром на Малта;
- Сместување во хотел со 3* на Малта - 3 ноќевања со појадок;
- Голема кабинска торба
- Туристички придружник од страна на агенцијата за време на целото патување;
- Професионална организација на аранжманот

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Аеродромски такси 3.720 мкд.
- Доплата за куфер 23 кг.
- Туристичка такса 0,5 евра на ден (се плаќа во хотелот на рецепција)
- Факултативен излет на Валета и центарлна Малта (трансфер + локален водич).....65 Еур.
- Целодневен факултативен излет на островот Гозо (трансфер + локален водич)60 Еур.
- Факултативен излет – посета на Poreye Village (транс + придружник од агенцијата) ...25 Еур.
- Во цената на факултативните излети не е вклучен ручек;
- Индивидуални трошоци
- Патничко – здравствено осигурување

ОПШТИ НАПОМЕНИ:

- Резервација се прави со уплата на 30% од вкупниот износ на аранжманот
- Целосна уплата на аранжманот е 15 дена пред почетокот на истиот
- Цените се израсени во евра, уплата во денарска противвредност по курс 1 еврo = 62 мкд
- За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 20 патника
- Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во случај на промена на цената на превозот или хотелот
- Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува правото да го откаже во целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување на истиот
- Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk